



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



Уп. бр. 08-31

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014 и 53/16), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од БиоТелеметри Инц., со седиште на 1000 Седар Холоу Роуд, Малверн, Пенсилванија, САД, преку Адвокатско друштво Кнезовиќ и соработници од Скопје, на седницата одржана на ден 08.05.2017 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата со која БиоТелеметри Инц., со седиште на 1000 Седар Холоу Роуд, Малверн, Пенсилванија, САД ќе стекне контрола над ЛајфВоч АГ, Барерштрасе 139, ЦХ-6300 Цуг, Швајцарија, по пат на стекнување на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 18.04.2017 година, а дополнето на 26.04.2017 година, Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) прими Известување за концентрација со која БиоТелеметри Инц., со седиште на 1000 Седар Холоу Роуд, Малверн, Пенсилванија, САД ќе стекне контрола над ЛајфВоч АГ, Барерштрасе 139, ЦХ-6300 Цуг, Швајцарија, по пат на стекнување на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и дополнувањето го утврди следното:



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



БиоТелеметри Инц., САД обезбедува услуги на следење и дигитален менаџмент за здравјето на населението во поставување на здравствена заштита, производство на медицински уреди и централизирани основни лабораториски услуги за клинички истражувања. БиоТелеметри Инц., работи под три известувачки сегменти: (i) здравствена заштита, (ii) Истражување и (iii) технологија. БиоТелеметри Инц. не е активен на македонскиот пазар.

ЛајфВоч АГ е со седиште во Швајцарија и е компанија основана во 1993 година. ЛајфВоч АГ ги снабдува давателите на здравствени услуги со следење на дијагностичките услуги кои им овозможуваат навремен пристап до податоци за аритмија на пациентот и ја олеснуваат подобрата соработка и предвремена интервенција во случај на здравствени настани.

ЛајфВоч АГ има едно поврзано друштво регистрирано во Македонија – ЛајфВоч МК ДООЕЛ Скопје, ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 26 – 4ти кат, Скопје, со дејност останати услуги во врска со информатичката технологија и компјутерите.

ЛајфВоч АГ не остварува промет на македонскиот пазар.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 54 (6^т кат), 1000 Скопје
Тел (02) 3298 666 Факс (02) 3296 466 www.kzk.gov.mk e-mail: kzk@kzk.gov.mk



ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
Благој Чурлинов